

ПРАВИЛА ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПОВОЛНОСТ
„5 години на трговска гаранција“
(2 години редовна трговска гаранција
+ 3 година дополнителна трговска гаранција)

1. Оваа поволност важи исклучиво за нови* Samsung:

- фрижидери,
- машини за перење,
- печки,
- плотни за готвење,
- машини за миење садови,
- вградени микробранови печки,
- аспиратори

купени во Северна Македонија исклучиво во периодот од 13.01.2025 година до 31.12.2025 година при што точните кодови на моделите на Уредите за кои важи погодноста од оваа точка се експлицитно наведени во точка 11 од овие Правила.

*„Новите“ Уреди ги вклучуваат неискористените изложбени Уреди и Уредите на распродажба.

2. Оваа поволност важи и за новите* Самсунг

- машини за сушење алишта и
- комбинирани машини за перење/сушење

купени исклучиво во периодот од 13.01.2025 година до 31.03.2025 година и од 01.10.2025 година до 31.12.2025 година, при што точните кодови на моделите на Уредите за кои важи погодноста од оваа точка се експлицитно наведени во точка 12 од овие Правила.

*„Новите“ Уреди ги вклучуваат неискористените изложбени Уреди и Уредите на распродажба.

3. За да се оствари правото на петгодишна трговска гаранција (продолжена трговска гаранција: 2 години редовна трговска гаранција + 3 години дополнителна трговска гаранција), деталите за купувањето и купениот Уред мора да се регистрираат онлајн на интернет адресата:

www.samsungprodolzenagarancija.mk

За успешна регистрација, купувачот мора да приложи докази (screenshot или фотографија) од: сметката на купениот производ, серискиот број на купениот производ и доказ за поднесена корисничка рецензија/коментар (user review) направен на www.samsung.com/mk/. Доказот за поднесената корисничка рецензија/коментар (user review) мора да биде прикачен во назначеното поле при регистрација на интернет адресата: www.samsungprodolzenagarancija.mk

Регистрацијата што не е придружена со доказ за поднесена корисничка рецензија/коментар (user review) на купениот Уред ќе се смета за неуспешна и корисникот нема да има право на продолжена трговска гаранција.

4. Телефонски број за услуги на клиентите по цена на локален повик за фиксни и мобилни мрежи: +389 2 320 7777

5. Уредот за кој се бара петгодишна трговска гаранција (продолжена трговска гаранција) мора да се регистрира онлајн (како што е наведено погоре во точка 4) најдоцна во рок од 30 дена од денот на издавањето на фактурата/фискалната сметка за купување на Уредот за кој станува збор.

6. По онлајн регистрацијата на уредот на претходно опишаниот начин, на корисникот ќе му биде испратена по e-mail или пошта на домашна адреса (по сопствен избор на корисникот) известување за регистрација и гарантен лист за продолжена трговска гаранција со сервискиот број на регистрираниот Уред.

7. Гарантниот лист за продолжената трговска гаранција и фактурата/фискалната сметка за купување на предметниот Уред мора да се чуваат за целиот период на продолжената трговска гаранција.

8. Петгодишната трговска гаранција (продолжена трговска гаранција) не се пренесува на друг Samsung Уред, односно се однесува само на Уредот регистриран за оваа конкретна поволност.

9. Оваа погодност е достапна само за крајните корисници - потрошувачи (физички лица). Оваа погодност не е достапна за трговски друштва и други правни лица.

10. Со регистрирање на Уредот за продолжената трговска гаранција како што е опишано погоре, корисникот ги прифаќа условите предвидени во овие Правила.

11. Список на кодови за моделите на Уредите за кои важи погодноста од точка 1 од овие Правила:

DW50R4040BB/EO	MG23A7013CT/OL	NZ64B4015FK/U2	HDC6145BX/BOL
DW50R4060BB/EO	MG23A7033CA/OL	NZ64B4015GK/U2	NK24M5060SS/UR
DW60A8050BB/EO	MG23A7033CD/OL	NZ64B4016FK/U2	NK24M5070BG/UR
DW60A8050UB/ET	MG23A7033CT/OL	NZ64B5045FK/U2	NK24M5070CS/UR
DW60A8060BB/EO	MG23A7035CK/OL	NZ64B5045GK/U2	NK24M7070VB/UR
DW60M5040BB/EO	MG23A7118CK/OL	NZ64B5045KK/U2	NK24M7070VS/UR
DW60M5060BB/EO	MG23A7318CK/E2	NZ64B5046GK/U2	NK24N9804VB/UR
DW60M6040BB/EG	NQ50H5537KB/EO	NZ64B5046KK/U2	NK36M7070VB/UR
DW60M6040BB/EO	NQ50J5530BS/EO	NZ64B5066GK/U2	NK36M7070VS/UR
DW60M6040FW/EC	NQ50K3530BG/EO	NZ64B5067YJ/U2	NK24C9804WB/UR
DW60M6050BB/EO	NQ5B4513GBB/U3	NZ64B5067YW/U2	NK36C7070WS/UR
DW60M6050FS/EC	NQ5B4513GBS/U3	NZ64B6056GK/U2	NK36C7070WB/UR
DW60M6050SS/EO	NQ5B4513GBW/U3	NZ64B6058GK/U2	NK24C7070WS/UR
DW60M6070IB/ET	NQ5B4553FBK/U3	NZ64H57477K/EO	NK24C7070WB/UR
DW60M9550BB/EO	NQ5B6753CAK/U3	NZ64H57479K/EO	NK24C5070DS/UR
DW60CG550I00ET	NQ5B7993AAN/U1	NZ64M3707AK/OL	NK52FG454CS/UR
DW60CG530B00ET	C21RJAN/BOL	NZ64M3NM1BB/OL	NV66M3531BB/EO
DW80F63N5I00U1	C61R2AAST/BOL	NZ64N7757GK/E2	NV66M3531BS/OL

FG87KST/BOL	C61R2CAST/BOL	NZ64N9777BK/E2	NV68A1110BB/OL
FG87SST/BOL	CTR164NC01/BOL	NZ64N9777GK/EO	NV68A1110BS/OL
FG87SUB/BOL	CTR464EB01/XEO	NZ84B6058GK/U2	NV68A1110BS/ZE
FG87SUG/OL	NA64H3010AK/L1	NZ84J9770EK/EO	NV68A1140BK/EO
FG88SUST/OL	NA64H3010AS/L1	NZ84T9747VK/UR	NV68A1140BK/OL
MG22M8254AK/E2	NA64H3030AS/L1	NZ84T9770RK/EG	NV68A1140BS/EO
MG22M8274AT/E2	NA64H3041BS/L1	NZ85B6058GK/U2	NV68A1140BS/OL
MG23A7013CA/OL	NV70K1340BB/EO	NZ32BG2005FKU2	NV68A1170BS/EF
MG23A7013CB/OL	NZ64A3747DK/EO	NZ84J9770EK/EF	NV68A1170BS/OL
NV68R2340RM/OL	NV7B4550VAK/U3	RB34T600FSA/EF	BRB80F26DEF0EO
NV68R2340RS/OL	NV7B5750HAK/U3	RB34T600FSA/EK	BRB70F26CES0EO
NV70K1340BB/OL	NV7B5750TAK/U3	RB34T601FS9/EK	BRB70F30AES0EO
NV70K1340BS/OL	NV7B5775LAK/U3	RB34T602EB1/EK	RB50DG602EB1EO
NV70K2340RB/OL	NV7B6795AAK/U3	RB34T602FSA/EF	RB50DG602ES9EO
NV70K2340RM/EG	NV7B6795JAK/U3	RB34T602FSA/EK	RB53DG706CS9EO
NV70K2340RS/EO	NV7B7997AAN/U1	RB34T652EB1/EK	RB53DG703EB1EO
NV70K3370BB/EF	RR39C76C322/EF	RB34T652ESA/EF	RB53DG703ES9EO
NV70K3370BS/OL	RR39C7EC5B1/EF	RB34T652ESA/EK	RB34C600DSA/EF
NV73J9770RS/EO	RR39M7565B1/EF	RB34T671FSA/EF	RB34C600ES9/EK
NV75A4671RS/OL	RZ32C76CE22/EF	RB34T671FSA/EK	RB34C602ES9/EK
NV75K5571RS/OL	RZ32C7CBEB1/EF	RB34T672DSA/EK	RB34C672ES9/EK
NV75N5641RB/EO	RZ32M7535B1/EF	RB34T672FEL/EK	RB38C600CS9/EF
NV75N5671RS/EG	BRB26600FWW/EF	RB34T672FWW/EF	RB38C600DSA/EF
NV75N5671RS/OL	BRB26602FWW/EF	RB34T672FWW/EK	RB38C600ES9/EK
NV75N7677RS/EO	BRB26703EWW/EF	RB34T675ESA/EK	RF23R62E3S9/EO
NV75R5641RB/OL	BRB26713EWW/EF	RB34T775DS9/EK	RF48A400EB4/EO
NV7B30107AK/U3	BRB26715DWW/EF	RB36T602ESA/EK	RF48A400EM9/EO
NV7B30107AS/U3	BRB30602FWW/EF	RB36T602FB1/EK	RF48A401EB4/EO
NV7B30201AK/U3	BRB30705EWW/EF	RB36T602FS9/EK	RF48A401EM9/EO
NV7B30201AS/U3	BRB26600EWW/EF	RB38A7B5322/EF	RF50A5202B1/EO
NV7B41201AK/U3	BRB26602EWW/EF	RB38A7B6348WEF	RF50A5202S9/EO
NV7B41201AS/U3	RB33B612EBN/EF	RB38A7B63B1/EF	RF50K5920S8/EO
NV7B41207AS/U3	RB33B612ESA/EF	RB38A7B63S9/EF	RF65A967ESR/EO
NV7B4120QAB/U3	RB34A7B5D48/EF	RB38C600DB1/EF	RF65A967FB1/EO
NV7B4120QAK/U3	RB34A7B5DCE/EF	RB38C600ESA/EF	RF24BB620EB1EO
NV7B4120QAS/U3	RB34A7B5DCL/EF	RB38C607AS9/EF	RF65DG960EB1EO
NV7B4120WAK/U3	RB34A7B5DS9/EF	RB38C650EB1/EF	RS70F64LEB1EO
NV7B4120WAS/U3	RB34A7B5E12/EF	RB38C650EB1/EK	RS70F64LES9EO
NV7B41301AK/U3	RB34A7B5E22/EF	RB38C650ESA/EF	RH69B8940B1/EF
NV7B41301AS/U3	RB34A7B5EB1/EF	RB38C650ESA/EK	RH69B8940S9/EF
NV7B4130QAK/U3	RB34C600ESA/EF	RB38C7B5C22/EF	RS66A8100B1/EF
NV7B4130QAS/U3	RB34C602EB1/EF	RB38C7B6C41/EF	RS66A8100S9/EF

NV7B4130WAS/U3	RB34C602ESA/EF	RB38C7B6CB1/EF	RS68A8531S9/EF
NV7B4420PAW/U3	RB34C652EB1/EF	RB38C7B6CS9/EF	RS68A8840B1/EF
NV7B4430PAB/U3	RB34C652EB1/EK	RB38T600DB1/EK	RS68A8840S9/EF
NV7B4430ZAB/U3	RB34C652ESA/EF	RB38T600ESA/EK	RS68A8840WW/EF
NV7B44403AB/U3	RB34C652ESA/EK	RB38T600EWW/EK	RS68N8240WW/EF
NV7B44403AW/U3	RB34C672ESA/EF	RB38T600FSA/EF	RS6HA8891B1/EF
NV7B4440SAB/U3	RB34C672EWW/EF	RB38T600FSA/EK	RS90F648EB1EO
NV7B4440SAW/U3	RB34C672EWW/EK	RB38T650EB1/EK	RF65DB970E22EO
NV7B4455JAS/U3	RB34C7B5D3K/EF	RB38T650ESA/EF	RS62DG5003S9EO
NV7B4455UAS/U3	RB34C7B5D41/EF	RB38T650ESA/EK	RS65DG5403B1EO
NV7B4535NAK/U3	RB34C7B5DCE/EF	RB38T675ESA/EK	RS65DG54M3B1EO
NV7B4535NAS/U3	RB34C7B5DS9/EF	RB3VRS100WW/EO	RS65DG54M3SLEO
NV7B4535YAK/U3	RB34C7B5E12/EF	RB3VRS150SA/EF	RS6HDG883EB1EF
NV7B4535YAS/U3	RB34C7B5E22/EF	BRB80F26ADF0EO	RS68CG885DB1EF
NV7B4550KAK/U3	RB34C7B5EB1/EF	BRB80F30AES0EO	RS68CG885DS9EF
RT32K5030S9/EO	WW70T4540TE/LE	WW80TA026AE1LE	WW90T534DAE/S7
RT47CG6726B1EO	WW70T552DAW1S7	WW80TA026TE1LE	WW90T534DAE1S7
RT50K6335SL/EO	WW70T552DAX/S7	WW80TA046TE/LE	WW90T534DAWCS7
RT50K633PSL/EO	WW70T554DAW/S7	WW81T301MWW/LE	WW90T534DAX1S7
RT58K7105SL/EO	WW70TA026AE1LE	WW8NK52E0VW/LE	WW90T554DAW/S7
RT35CG5644S9EO	WW71T301MWW/LE	WW90CGC04DAELE	WW90T554DAX/S7
RT47CB662622EO	WW80CGC04DTELE	WW90CGC04DAHLE	WW90T684DLH/S7
WW11BB534DAES7	WW80CGC0EDAELE	WW90CGC04DTELE	WW90T754DBX/S7
WW11BB744DGBS7	WW80CGC0EDTELE	WW90DB7U94GEU4	WW90T854DBT/S7
WW11BB744DGES7	WW80T304MBW/LE	WW90DB8U9FGHU4	WW90TA047AE1LE
WW11BB944DGH57	WW80T4020EE1LE	WW90DG6U2FLEU4	WW11FG5B36AHU4
WW11BBA046AELE	WW80T4040CE/LE	WW90DG6U2FLKU4	WW70FG3MF5AWLE
WW11DB7B94GEU4	WW80T4540AE1LE	WW90DG6U8FLBU4	WW80FG3MF5AWLE
WW11DB7B9EGBU4	WW80T504DAEAS7	WW90DG6U8FLEU4	WW90FB9B94GDU4
WW11DB8B95GBU4	WW80T534DAE1S7	WW90DG6U8FLKU4	WW90FG3MF5AWLE
WW11DB8B9FGBU4	WW80T534DAEAS7	WW90H7410EW/LE	WW90DG6G94LKU4
WW11DG5B25AELE	WW80T534DAX/S7	WW90M741NOA/LE	WW90DG6G94LBU4
WW11DG6B25LEU4	WW80T552DAW/S7	WW90T4020EE1LE	WW90DG5G34AELE
WW11DG6B85LKU4	WW80T554DAW/S7	WW90T4040CE1LE	WW90DG5G34ABLE
WW70J5246FW1AD	WW80T684DLH/S7	WW90T4540AE1LE	RS68CG885DB1
WW70K5210UX/LE	WW80T754DBH/S7	WW90T4540TE/LE	
WW70T304MBW/LE	WW80T854DBT/S7	WW90T504DAWCS7	
WW70T4040EE1LE			
WD12T504DWW/S7	WD8NK52E0ZW/LE	DV80T5220AE/S7	DV90N62632W/LE
WD80K5A100W/LE	WD90T554DBW/S7	DV80T5220AW/S7	DV90T5240AE/S7
WD80T4046CE/LE	WD90T634DBH/S7	DV80T5220AX/S7	DV90T6240LB/S7

WD80T4046CX/LE	WD90T754DBH/S7	DV80T7220BH/S7	DV90T6240LH/S7
WD80T4046EE/LE	WD90T754DBX/S7	DV80TA020DE/LE	DV90T6240LK/S7
WD80T554DBW/S7	WD90T984ASH/S7	DV80TA220AE/LE	DV90T8240SH/S7
WD80T634DBH/S7	DV70TA000TE/LE	DV80TA220TE/LE	RM90F67CECEO
WD80TA046BE/LE	DV80M50103W/LE	DV90CGC2A0AELE	RS90F66BEFEO
RS70F65QDTEO	RS70F65KETEO	RS70F65KEFEO	RS80F66KCFEO
RS70F65QETEO	RB50DG632EB1EO	WF90F09C4SU4	RS70F64KETEO
DV90F09F4SU4			RS70F64KEFEO

12. Список на кодови за моделите на Уредите за кои важи погодноста од точка 2 од овие Правила:

WD11DB7B85GBU4	WD18DB8995BZT2	DV90BBA245AELE	DV90DG6845LBU4
WD11DB7B85GWU4	WD90DG5G34BELE	DV90DB7845GBU4	DV90DG6845LEU4
WD90DB7B85GBU4	WD90DG6G94BKU4	DV90DB7845GEU4	DV90DG6845LKU4
WD90DB7B85GWU4	DV90BB5245AES7	DV90DB8845GHU4	DV90FB9445GDU4
WD90DG5B15BELE	DV90BB7445GBS7	DV90DG52A0AELE	DV90FG6245AHU4
WD90DG6B85BKU4	DV90BB7445GES7	DV90DG52A0AHLE	
WD14FB9H94GDU4	DV90BB9445GHS7	DV90DG52A0TELE	

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СОБИРАЊЕ И ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Остварувањето на правата во рамки на предметната промоција вклучува достава на лични податоци на корисникот..

Податоци кои ќе се собираат за горенаведената потреба се следните:

- име и презиме на корисникот,
- e-mail адресата на корисникот,
- телефонскиот број за контакт на корисникот
- точната куќна адреса на корисникот

Личните податоци на корисникот ќе бидат собирали и обработени согласно Правилата на приватност и заштита на личните податоци на Самсунг кои се наведени во продолжение на ова Известување и во согласност со овие Правила, како и во согласност со релевантните прописи на Република Северна Македонија за заштита на личните податоци.

Целта на собирањето на личните податоци на корисникот е задоволување на потребата за успешна реализација и остварување на правата по однос на предметната промоција.

Содавањето на своите лични податоци на начин и во согласност со Правилата на предметната промоција корисникот (учесникот во предметната промоција) потврдува дека е запознаен со фактот дека трговското друштво Самсунг Електроникс Австрија ГмбХ, неговата подружница во Република Хрватска и нивните подизведувачи личните податоци ќе ги соберат и обработат со цел остварување на правата во рамки на предметната промоција.

Корисникот (учесникот во предметната промоција) воедно потврдува дека е запознаен со Правилата за приватност на Самсунг кои се приложени во продолжение на овој текст, како и дека е запознаен со фактот дека Самсунг ќе постапува со собраните лични податоци на корисникот (учесникот во предметната промоција) во согласност со одредбите наведени во Правилата за приватност.

Со пријавата за учество во оваа промоција, односно со внесување на своите лични податоци по повод учеството во предметната промоција корисникот (учесникот во предметната промоција) исто така потврдува дека е запознаен со следното:

- дека раководителот на обработка на личните податоци е Самсунг Електроникс Австрија ГмбХ, Подружница Загреб, Радничка Цеста 37, Загреб, Хрватска,
- дека горенаведениот раководител на обработка на личните податоци на барање на корисникот ќе ги дополни, измени или избрише неговите лични податоци доколку истите се непотполни, неточни или неажурни и ако обработката на истите не е во согласност со законот,
- дека правната основа на собирањето и обработката на личните податоци на корисникот е остварување на правата и обврските во рамки на предметната промоција,
- дека личните податоци на купувачот ќе бидат складирани до истекот на рокот на траење на предметната промоција,

- дека пристап до личните податоци на купувачот во рамки на предметната промоција, освен Самсунг Електроникс Австрија ГмбХ, Подружница Загреб, ќе има и подизведувачот на Самсунг,
- дека, доколку смета дека со неговите лични податоци се постапува на противзаконски начин, купувачот има право во секој момент да поднесе приговор до Агенцијата за заштита на лични податоци.

Самсунг Електроникс Австрија ГмбХ

САМСУНГ ЕЛЕКТРОНИКС АВСТРИЈА ГМБХ, ПОДРУЖНИЦА ЗАГРЕБ
ПРАВИЛА ЗА ПРИВАТНОСТА

Стапува на сила: мај 2018.

Во друштвото Самсунг Електроникс Австрија ГмбХ, нашата подружница во Загреб и нашите поврзани друштва („Самсунг“, „ние“, „нас“, „наш“) знаеме колку е важна приватноста на нашите вработени, добавувачи, клиенти и на сите останати со кои соработуваме, затоа се трудиме да бидеме јасни во однос на тоа како ги собираме, користиме, откриваме, пренесуваме и ги складираме личните податоци.

Во продолжение следат главните прашања кои се опфатени со нашите Правила за приватноста.

1. Подрачје на примена и цел
2. Одговорност за усогласеност
3. Нашата одговорност
4. Дефиниции
5. Начела на Општата Регулатива за заштита на податоците
6. Споделување на личните податоци (вклучително и пренос на податоци надвор од ЕЕО)
7. Изработка на профил и автоматизирано носење на одлуки
8. Директен маркетинг
9. Водење на евиденција
10. Права на испитаниците
11. Повреда на личните податоци
12. Ажурирање на Правилата
13. Корисни податоци за контакт

1. Подрачје на примена и цел

Со овој документ се утврдуваат правилата за заштита на податоците и законските услови кои треба да бидат исполнети, а кои се однесуваат на собирање, постапување, обработка, складирање, пренос и уништување на личните податоци.

Видовите податоци кои можеби ќе бидат обработени вклучуваат детали за сегашните, минати и потенцијалните идни членови на персоналот, добавувачи, клиени и сите други лица со кои комуницираме. Податоците кои се чуваат на хартија, компјутер или на некој друг медиум подлежат на правно заштитените мерки утврдени со Општата Регулатива за заштита на податоците („GDPR“) и меродавното право за заштита на податоците со кои се наметнуваат ограничувања на начинот на кој смеете да ги користиме наведените податоци.

Одржување на највисоките стандарди во нашето постапување со личните податоци е колективна и индивидуална одговорност, па затоа овие Правила се применуваат на начинот на собирање, користење, складирање, бришење и други форми на обработка на личните податоци со кои се среќаваме во нашето работење. Тие вклучуваат опширно резиме на главните обврски на заштита на податоците кои се применуваат на нас како организација.

Овие Правила за приватноста се применуваат на сите вработени на Самсунг и другите пружатели на услуги на Самсунг (вклучително, но не исклучајќи ги изведувачите и вработените преку агенција) (заедно како: „членови на персоналот“). Сите членови на персоналот се должни да се погрижат да ги разберат и да се придружуваат до овие Правила во однос на било какви лични податоци до кои имаат пристап при извршувањето на својата работа.

Членовите на персоналот се исто така должни да посетуваат обука во врска со овие или сродните правила на барање на Самсунг.

2. Одговорност за усогласеност

Одговорен за надзор над спроведувањето на заштитата на податоците и почитување на овие Правила е Службеник за заштита на податоците, чии податоци за контакт се наоѓаат на крајот на овие Правила.

Лицата на раководните позиции се одговорни за тоа членовите на нивните тимови да ја почитуваат заштитата на податоци.

3. Нашата одговорност

Со Општата Регулатива за заштита на податоци се предвидени високи парични казни за организациите кои ги кршат нејзините одредби.

4. Дефиниции

Податоци од казнените евиденции се однесуваат на кривичните дела кои ги извршила личноста и изречените пресуди.

Раководители за обработка се лица или организации кои ја одредуваат целта и начинот на обработка на личните податоци. Нивната должност е да се утврдат практиките и правилата кои

ќе бидат усогласени со Општата Регулатива за заштита на податоците. Нашите добавувачи, консултанти и изведувачи исто така можат да бидат раководители за обработка.

Испитаници во смисла на овие Правила се сметаат поединци со чии лични податоци располагаме, вклучително и сегашни, минати и потенцијални клиенти, добавувачи, застапници, инвеститори и членови на нашиот персонал. Сите испитаници имаат законски права во однос на своите лични податоци.

Лични податоци се податоци кои се однесуваат на физичко лице чиј идентитет може да се утврди врз основа на тие податоци (или врз основа на тие и други податоци со кои располагаме). Личните податоци може да бидат факти (на пример: име, адреса или датум на раѓање) или мислења (на пример: оценка на работениот успех).

Обработка е било која постапка која вклучува употреба на личните податоци. Вклучува собирање, користење, преглед, пристап, обележување или располагање со податоци или извршување на едно дејство или збир на дејствија во врска со податоците, вклучувајќи и нивна организација, исправка, пронаоѓање, употреба, откривање, бришење или уништување. Под Обработка исто така се подразбира пренос на личните податоци на трети лица.

Податоци од посебни категории (претходно познати како чувствителни лични податоци) вклучуваат податоци за расното или етничкото потекло на лицето, неговото или нејзиното политичко мислење, верско или слично верување, членство во синдикат, физичко или психичко здравје или состојба и сексуалниот живот и генетски и биометриски податоци со цел идентификација на поединецот.

5. Начела на Општата Регулатива за заштита на податоците

Секој кој врши обработка на податоци мора да ги почитува важечките принципи на добра практика утврдени во Општата Регулатива за заштита на податоци, до кои Самсунг ќе се придржува на следниве начини:

- Личните податоци ќе ги обработуваме на законски начин, чесно и транспарентно (погледнете под „Законитост, честост и транспарентност“).
- Личните податоци ќе ги собираме за посебни, изречни законски цели и истите нема да ги обработуваме на начин кој не е во согласност со тие цели (погледнете под „ограничување на целта и намалување на обемот на податоци“).
- Ќе обработуваме лични податоци кои се соодветни, релевантни и ограничени на она што е неопходно во однос на целта за која се обработуваат (погледнете под „ограничување на целта и намалување на обемот на податоци“).

- Ќе се погрижиме личните податоци да бидат точни и ажурни според потребата; доколку податоците се неточни, ќе ја преземеме секоја разумна мерка за да бидат без одлагања избришани или исправени, земајќи ги во предвид целите за кои се обработуваат податоците (погледнете под „точност“).
- Личните податоци ќе ги чуваме во оној облик кој овозможува идентификација на поединецот на кого се однесуваат само колку што е потребно за целите за кои се обработуваат (погледнете под „ограничување на складирањето“).
- Ќе применуваме соодветни технички или организациони мерки со кои се обезбедува сигурност на личните податоци, вклучително и заштита од неовластена или незаконска обработка и од случајното губење, уништување или оштетување (погледнете под „Целисходност и доверливост“).

Во понатамошниот текст следат дополнителни информации за секое од овие начела.

5.1. Законитост, чесност и транспарентност

Цел на меродавното право за заштита на личните податоци не е да се спречи обработка на личните податоци, туку да се обезбеди тоа да се прави чесно и без негативно влијание врз правата на испитаникот.

Обработката на личните податоци е законита доколку е исполнет еден од законските услови за обработка.

5.2. Ограничување на целта и намалување на обемот на податоци

Личните податоци може да се обработуваат само за одредени цели за кои испитаникот бил известен при првото собирање на податоци или за други цели кои се изречно доволени согласно меродавното право за заштита на податоците. Тоа значи дека личните податоци не смеат да се собираат за една цел, а да се користат за друга цел. Ако е потребно да се промени целта поради која се обработуваат личните податоци, испитаникот мора да биде известен за новата цел пред почетокот на каква било обработка.

5.3. Точност

Личните податоци мора да бидат точни и ажурни. Грешните податоци или податоци кои водат до заблуда не се точни, и затоа е потребно да се преземат чекори со цел проверка на точноста на сите лични податоци во моментот на нивното собирање и по тоа во редовни временски интервали. Неточните или неажурните податоци треба да се уништат.

5.4. Ограничување на складирањето

Личните податоци треба да се чуваат во облик кој оневозможува идентификација на поединецот на кого се однесуваат само толку долго колку што е потребно за целите за кои се собираат тие

податоци. Тоа значи дека податоците треба да се уништат или избришат од нашиот систем кога повеќе не се потребни.

По истекот на временскиот период за чување, евиденцијата која содржи лични податоци ќе биде отстранета на безбеден начин и уништена, освен во случајот кога постои оправдана деловна причина за нејзино задржување и по истекот на овој период (на пример: испитаникот покренал спор против нас и задржаните лични податоци се релевантни за тој спор).

5.5. Целисходност и доверливост

Ние сме должни да ги преземеме соодветните мерки на заштита против незаконската или неовластената обработка на личните податоци и од случајното губење или оштетување на податоците.

Зачувување на сигурноста на податоците подразбира обезбедување на доверливоста, целисходноста и достапноста на личните податоци кои се дефинират како што следи:

- a) Доверливост значи дека пристап до личните податоци имаат само оние лица кои се овластени за нивното користење.
- b) Целисходност значи дека личните податоци мораат да бидат точни и соодветни за целта за која се обработуваат и доверливи во текот на нивниот животен век (односно, неовластените лица не смеат да ги изменуваат тие податоци).
- c) Достапност значи дека овластените корисници имаат можност да пристапат до податоци ако им се неопходни за одобрени цели. Затоа, наместо на поединечни персонални компјутери, личните податоци треба да бидат складирани на нашиот централен систем.

Безбедносните постапки вклучуваат:

- a) Контрола при влез. Пријавување на непознати лица во простории со контролиран влез.
- b) Безбедни бироа и плакари што се заклучуваат. Заклучување на бироата и плакари доколку во нив се чуваат доверливи информации од било кој вид. (Личните податоци секогаш се сметаат за доверливи).
- c) Начин на уништување. Хартините документи треба да бидат исечени. Дискети и компактни дискови само за читање (CD-ROM) треба да бидат физички уништени кога повеќе не се потребни.
- d) Опрема. Членовите на персонал на Самсунг се должни да обезбедат дека доверливите информации не се видливи на минувачите на екраните и да се одјават од персоналниот компјутер кога го оставаат без надзор.

Самсунг се придржува до своите постапки и ги користи сите расположиви технологии за да се зачува сигурноста на сите лични податоци од моментот на нивното собирање па се до нивното уништување. Во пракса тоа значи следново:

- a) Може да се пристапи само до оние лични податоци за кои постои одобрение и само за одобрени цели.

b) На ниту едно друго лице (вклучително и други членови на персоналот на Самсунг) не смее да му се овозможи пристап до личните податоци, освен доколку имаат соодветна дозвола за тоа.

c) личните податоци се штитат најпрво со почитување на правилата за пристап до просториите, пристап до компјутерот, заштита по пат на лозинка и енкрипција, овозможување на безбедно складирање на податоците и нивно уништување, и со други мерки на безбедност утврдени во Правилата за безбедност на податоци на Самсунг.

d) Личните податоци (вклучително и податоците во списите) или уредите кои содржат лични податоци (или уреди кои можат да се употребат за да се притапи до личните податоци) не смеат да се изнесуваат од просториите на Самсунг, освен ако се преземени соодветни мерки за безбедност (на пример: псевдонимизација, енкрипција или заштита со лозинка) заради заштита на податоците и уредите.

e) Личните податоци не се складираат на локален диск или на личен уред кои се употребуваат за работни цели.

6. Споделување на личните податоци (вклучително и пренос на податоци надвор од ЕЕО) Личните податоци може да се пренесат само на трета страна како пружател на услуга која се согласува да се придржува до потребните правила и постапки и да ги исполнува сите релевантни договорни одредби кои се бараат од неа и која на барање се согласува на извршување на соодветните мерки.

Личните податоци може да бидат споделени со други членови на персонал на нашата групација (која вклучува нашите ќерки-друштва и нашето наредено Друштво заедно со неговите ќерки-друштва) само доколку на примателот таквите податоци му се неопходни за потребите на работата, а преносот е во согласност со применливото ограничување на прекуграничниот пренос (погледнете во продолжение).

Личните податоци кои потекнуваат од една земја се пренесуваат преки границата доколку ги доставува, испраќа, се врши увид во нив или им се пристапува во некоја друга земја. Пред прекуграничниот пренос на личните податоци, ќе се провери дали се задоволени потребните услови за тоа.

7. Изработка на профил и автоматизирано носење на одлуки

Постојат значајни ограничувања во поглед на околностите во кои е дозволено донесување на автоматизирана одлука за поединци (се работи за одлука која се донесува исклучиво автоматизирано, без никакво вмешување на човек). Ова важи и за изработка на профил (се работи за автоматизирана обработка на лични податоци за оцена на одредени аспекти во врска со поединецот, на пример да ли би му биле интересни одредени производи на поединецот).

Овој вид на одлучување е можно само за извршување на договорот, кога е дозволено со законот или ако за тоа поединецот дал изречна изјава. Поединците имаат право на информации за

донесување на одлуките и имаат одредени права за кои мораат да бидат известени, вклучувајќи го и правото на барање на човечка интервенција или право на оспорување на одлуката, а за овој вид на одлучување исто така постојат строги ограничувања во врска со користењето на посебните категории на лични податоци.

Секоја активност за изработка на профил ќе биде изведена целосно во согласност со меродавното законодавство.

8. Директен маркетинг

Постојат строги барања на заштита на податоците во врска со директниот маркетинг наменет за нашите клиенти и притоа ги следиме сите упатства кои се однесуваат на нас.

9. Водење на евиденција

Важно е да можеме да докажеме дека се придржуваме до начелата за обработка на податоци. Онаму каде што е потребно, водиме соодветна евиденција за нашето постапување со личните податоци. Тоа може да вклучува евиденција за правните основи врз кои ги обработуваме личните податоци, евиденција за податоците кои се испратени до испитаниците и евиденција за нашата обработка на личните податоци.

10. Права на испитаниците

Личните податоци се обработуваат во согласност со правата на испитаниците. Испитаниците ги имаат следниве права:

- a) Доколку дале согласност за обработка, можат во било кој момент да ја повлечат таа согласност (ова мора да биде еднакво едноставно како и нејзиното давање).
- b) Имаат право на јасни, транспарентни и лесно разбирливи информации за начинот на употреба на нивните лични податоци (всушност заради тоа и ја даваме изјавата за приватноста на податоците).
- c) имаат право да побараат пристап до сите податоци во владение на раководителот на обработката кои се однесуваат на нив.
- d) Имаат право да побараат измена и поправка на неточни податоци.
- e) Имаат право да побараат бришење на податоците кои се однесуваат на нив а кои се наоѓаат во владение на раководителот на обработката ако се за тоа исполнети одредени услови утврдени со меродавното право.
- f) Имаат право да побараат ограничување на обработката во случаите кога се за тоа исполнети одредени услови утврдени со меродавното право.
- g) Имаат право да побараат пренос на податоците на друг раководител на обработка ако за тоа се исполнети одредени услови утврдени со меродавното право.
- h) Имаат право да поднесат приговор на обработката на личните податоци ако се за тоа исполнети одредени услови утврдени со меродавното право за заштита на податоците.

i) Имаат право да не се донесе одлука за нив исклучиво врз основа на автоматизирана обработка, вклучувајќи за изработка на профил, која произведува правни последици кои се однесуваат на нив или на сличен начин значајно им влијае, освен доколку дале изречна согласност за тоа или ако тоа е неопходно за склучување или извршување на договор со нив.

j) Имаат право на жалба до Агенцијата за заштита на лични податоци во врска со нашата обработка на податоците (податоците за контакт се наоѓаат во продолжение), иако би сакале да ги охрабриме испитаниците прво да не контактираат во случај на какви било сомнежи за да можеме да се обидеме да го решиме проблемот.

Доколку испитаникот сака да оствари некое од своите права, треба да се обрати на Службеникот за заштита на податоци. Можно е да биде потребно преземање на соодветни чекори за утврдување на идентитетот на личноста која го поднесува барањето.

Службеното барање на испитаникот (подносителот на барањето) за пристап до личните податоци кои се однесуваат на него и кои се наоѓаат во владение на подружницата во Загреб на друштвото Самсунг Електроникс Австрија ГмбХ може да се поднесе во писмена форма. Меѓутоа, барањето на испитаникот за пристап до лични податоци не мора нужно да биде службено ниту треба да биде поднесено во писмена форма (пристап до личните податоци може да се побара на социјалните мрежи или телефонски). Секој член на персоналот кој ќе прими барање за пристап до личните информации без одлагање ќе го проследи барањето до Службеникот за заштита на податоците и/или правната служба и службата надлежна за следење на усогласеноста.

Службеникот на податоците, освен во исклучителни случаи, ќе одговори на барањето во рок од 30 дена од неговиот прием. Доколку Самсунг не може да ги обезбеди бараните лични податоци, причините за тоа ќе бидат целосно документирани и испитаникот ќе биде известен за нив во писмена форма. Исто така, на испитаникот ќе му бидат доставени податоци за надлежното надзорно тело до кое може да поднесе жалба, согласно барањата на работодавното право за заштита на податоците.

11. Повреда на личните податоци

Повреда на личните податоци е кршење на безбедноста која доведува до случајно или противзаконско унишување, губење, измена, неовластено откривање или пристап до личните податоци кои се пренесени, складирани или на друг начин обработувани. Повреда не мора нужно да значи откривање на личните податоци на надворешен извор без потребната дозвола, но може да значи и дека некој одвнатре пристапил до тие податоци без потребната дозвола.

Некои форми на повреда сме должни да ги пријавиме на надлежното регулаторно тело, а во ограничен број на случаи и до самите испитаници.

За повредата на личните податоци или сомнеж на повреда без одлагање ќе ја известиме Службата за безбедност на европското седиште на Самсунг, Службеникот за заштита на податоците на Самсунг Електроникс Австрија ГмбХ – Подружница Загреб и/или правната служба и службата надлежна за следење на усогласеноста со цел тие да можат да ги преземат неопходните мерки или по потреба да го проследат случајот понатаму.

13. Ажурирање на Правилата

За ажурирањето или измената а овие Правила ќе бидете известени по пат на електронска пошта или со објава на веб страницата.

14. Корисни податоци за контакт

Во врска со заштита на податоци можете да се обратите на следната адреса:

Самсунг Електроникс Австрија ГмбХ, Подружница Загреб (Samsung Electronics Austria GmbH, Podružnica Zagreb)

Радничка цеста 37б, Загреб, Република Хрватска (Radnička cesta 37b, Zagreb, Republika Hrvatska)

Е-пошта: dataprotection.sead@samsung.com